

# Службен весник

## на Република Македонија

Број 142

5 октомври 2017, четврток

година LXXIII

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2794. <b>Решение</b> за исправка на Решението за разрешување од должноста заменик на директорот на КПУ Затвор Битола.....	2	генерални урбанистички планови, урбанистичко - плански документации и урбанистичко-проектни документации во електронска форма..	2
2795. <b>Решение</b> за исправка на Решението за именување в.д. заменик на директорот на КПУ Затвор Битола.....	2	2797. <b>Одлука</b> за изменување и дополнување на Одлуките за формирање на Општинските изборни комисии.....	3
2796. <b>Правилник</b> за изменување на Правилникот за начинот на спроведување на постапката за изработување и донесување на урбанистички планови, регулациски планови на		<b>Огласен дел</b> .....	1-44

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**  
**2794.**

Врз основа на член 34 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006, 57/2010, 170/2013, 43/2014, 166/2014, 33/2015, 98/2015 и 11/2016) и член 97 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015), Владата на Република Македонија, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ**  
**ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ**  
**НА КПУ ЗАТВОР БИТОЛА**

1. Во Решението за разрешување од должноста заменик на директорот на КПУ Затвор Битола бр.24-6151/1 од 3 август 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 138/2017 од 2 октомври 2017 година), се врши исправка, така што во точка 2 од решението наместо зборовите: „со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“, треба да стои: „со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

2. Оваа исправка има правно дејство од денот од кој има правно дејство актот на кој се врши исправката.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-6151/2  
5 октомври 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

**2795.**

Врз основа на член 34 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006, 57/2010, 170/2013, 43/2014, 166/2014, 33/2015, 98/2015 и 11/2016) и член 97 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015), Владата на Република Македонија, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ**  
**В.Д. ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА КПУ**  
**ЗАТВОР БИТОЛА**

1. Во Решението за именување вршител на должноста заменик на директорот на КПУ Затвор Битола бр.24-6152/1 од 3 август 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 138/2017 од 2 октомври 2017 година), се врши исправка, така што во точка 2 од решението наместо зборовите: „со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“, треба да стои: „со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

2. Оваа исправка има правно дејство од денот од кој има правно дејство актот на кој се врши исправката.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-6152/2  
5 октомври 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И**  
**ВРСКИ****2796.**

Врз основа на член 24 став (4) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), министерот за транспорт и врски донесе

**ПРАВЛНИК**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-**  
**ЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА**  
**ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ И ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБА-**  
**НИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛА-**  
**НОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛА-**  
**НОВИ, УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКИ ДОКУ-**  
**МЕНТАЦИИ И УРБАНИСТИЧКО - ПРОЕКТНИ**  
**ДОКУМЕНТАЦИИ ВО ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА****Член 1**

Во Правилникот за начинот на спроведување на постапката за изработување и донесување на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко - плански документации и урбанистичко - проектни документации во електронска форма („Службен весник на Република Македонија“ бр. 111/15), членот 4 се менува и гласи:

„(1) Урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планските документации и урбанистичко-проектните документации, се изработуваат во електронска форма и во (.pdf) и во (.dwg) формат, во еден или повеќе електронски записи, потпишани со валиден дигитален сертификат издаден од овластен издавач, при што во (.dwg) формат се изработува само графичкиот дел.

(2) Планската програма се изработува во електронска форма и во (.pdf) и во (.dwg) формат, во еден или повеќе електронски записи, своерачно потпишани и скенирани чие доставување во информацискиот систем е-урбанизам се потврдува со валиден дигитален сертификат издаден од овластен издавач или потпишани со валиден дигитален сертификат издаден од овластен издавач, при што во (.dwg) формат се изработува само графичкиот дел.

(3) Извештајот за стручна ревизија на урбанистички план, урбанистичко-планска документација, архитектонско-урбанистички проект и проект за инфраструктура се изработува во електронска форма во (.pdf) формат, своерачно потпишан и скениран чие доставување во информацискиот систем е-урбанизам се потврдува со валиден дигитален сертификат издаден од овластен издавач или потпишан со валиден дигитален сертификат издаден од овластен издавач.

(4) Елаборатот за услови за планирање на просторот се изработува во електронска форма во (.pdf) формат, своерачно потпишан и скениран чие доставување во информацискиот систем е - урбанизам се потврдува со валиден дигитален сертификат издаден од овластен издавач или потпишан со валиден дигитален сертификат издаден од овластен издавач.“.

**Член 2**

Во членот 5 ставот (1) се менува и гласи:

„Барањето се поднесува во електронска форма, своерачно потпишано и скенирано чие доставување во информацискиот систем е-урбанизам се потврдува со валиден дигитален сертификат издаден од овластен издавач или потпишано со валиден дигитален сертификат издаден од овластен издавач, преку информацискиот систем е-урбанизам.“.

## Член 3

Членот 8 се брише.

## Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-9338/1  
3 октомври 2017 година  
Скопје

Министер  
за транспорт и врски,  
**Горан Сугарески, с.р.**

**ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА**

2797.

Врз основа на член 31 став (1) точка 1, а во врска со членови 18 став (3), 33 став (1), 34 став (1) и (4) и 35 став (1) и (2) од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 136/16, 142/16 и 67/17), Државната изборна комисија на седницата одржана на 2.10.2017 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КОМИСИИ**

I. Во одлуките за формирање на општинските изборни комисији, број 08-1304/1 од 28.04.2016 година, објавени во „Службен весник на Република Македонија“ број 84 од 30 април 2016, број 08-1304/3, 06.05.2016 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 89 од 09.05.2015, број 08-1304/5 од 10.05.2016 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 92 од 11.05.2017, број 08-2788/1 од 28.10.2016 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 198 од 29.10.2016, број 08-2788/3 од 03.11.2016 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 201 од 04.11.2016 година, број 08-2788/5 од 09.11.2016 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 203 од 10.11.2016 година, број 08-2788/7 од 14.11.2016 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 204 од 14.11.2016 година, број 08-2788/9 од 22.11.2016 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 207 од 22.11.2016 година, број 08-2788/11 од 28.11.2016, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 210 од 28.11.2016 година, број 08-2788/13 од 08.12.2016 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ , број 08-1608/1 од 18.08.2017 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 113 од 18.08.2017 година, број 08-1608/3 од 22.08.2017 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 116 од 23.08.2017 година, број 08-1608/5 од 30.08.2017 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 124 од 07.09.2017 година, број 08-1608/9 од 13.09.2017 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 127 од 13.09.2017 година и број 08-1608/11 од 20.09.2017 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 132 од 20.09.2017 година, Државната изборна комисија решавајќи по поднесените барања за неприфаќање за извршување на должноста претседател, член или заменик член во општинските изборни комисији поради здравствени или семејни причини, ги изврши следните измени и дополнувања:

1. Во составот на Изборната комисија на ДЕБРЦА, претседателот ЗОРАН НОГАЧЕСКИ, вработен во Општина Дебрца СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов претседател се избира САШО СУКЛОСКИ, вработен во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.

2. Во составот на Изборната комисија на ЧУЧЕР-САНДЕВО, членот ЈАСМИНА ПРШЕВСКА ИЛИЕВСКА вработена во Управа за јавни приходи СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов член се избира ТАЊА ЈОВЧЕВСКА вработена во Министерство за земјоделие, Државен инспекторат за земјоделие.

3. Во составот на Изборната комисија на БРВЕНИЦА, заменикот член ЉИНДА РИФАТИ ДЕМИРИ вработена во Државен управен инспекторат СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик член се избира ДАШМИРЕ ЗИБЕРИ вработена во Општина Брвеница.

4. Во составот на Изборната комисија на ЦЕНТАР, членот ЖОРЖ ПОПОВСКИ вработен во Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов член се избира БОГОМИЛ ТЕМЕЛКОВСКИ вработен во Влада на РМ, Секретаријат за Европски прашања.

5. Во составот на Изборната комисија на ЛОЗОВО, членот ЈОРДАН ИЛИЕВСКИ вработен во Министерство за финансии на Република Македонија СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов член се избира ДРАГАН ЃОРГИЕВ вработен во Министерство за внатрешни работи.

6. Во составот на Изборната комисија на ЛОЗОВО, заменикот член БЕЛИНДА ПЕЈОВА вработена во Општина Карпош СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик член се избира ТАТЈАНА ЛАЗАРОВА вработена во Општина Свети Николе.

7. Во составот на Изборната комисија на ЗРНОВЦИ, членот БЛАЖЕ СТАНКОВ вработен во Општина Зрновци СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов член се избира ВИКТОР АНАКИЕВ вработен во Министерство за финансии, Управа за јавни приходи.

8. Во составот на Изборната комисија на ПЕХЧЕВО, заменикот член СУНЧИЦА КРУШАРСКА вработена во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, шумска полиција СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик член се избира БИЛЈАНА КАРАКАШЕВА вработена во Министерство за финансии.

9. Во составот на Изборната комисија на МОГИЛА, членот МАРИЈА АНТИК КОСТОВСКА СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов член се избира ЛИЛЈАНА ТАЛЕВСКА вработена во Државен пазарен инспекторат.

10. Во составот на Изборната комисија на ТЕАРЦЕ, членот ВОЈО ГОГОВСКИ вработен во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов член се избира ВИКТОР СТОЈАНОВСКИ вработен во Општина Тетово.

11. Во составот на Изборната комисија на БОГОВИЊЕ, заменикот член АЉБОН ЦЕМАИЛИ СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик член се избира ЈАКУП КАДРИУ вработен во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.

12. Во составот на Изборната комисија на РАДОВИШ, членот ЈОВАН ЛУКАРОВ вработен во Министерство за финансии СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов член се избира ОРЦЕ ВИТАНОВ вработен во Општина Радовиш.

13. Во составот на Изборната комисија на ЦЕНТАР ЖУПА, заменикот член СЕМА ЈАКУПИ вработена во Општина Гостивар СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик член се избира РИНОРА ДЕМА вработена во Влада на РМ, Секретаријат за Европски прашања.

14. Во составот на Изборната комисија на ЗР-НОВЦИ, членот МАРИЈА ГОРГИЕВСКА вработена во Општина Кочани СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов член се избира ТАТЈАНА ЛАЗАРОВА ОСОГОВСКА вработена во Биро за развој на образованието.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на интернет страницата на Државна изборна комисија.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против оваа одлука, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, лицето избрано за член на општинска изборна комисија може да поднесе барање за изземање до Државната изборна комисија, во рок од 48 часа од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Доставување на барање за изземање по пошта не е дозволено.

Бр. 08-1608/13  
4 октомври 2017 година  
Скопје

Државна изборна комисија  
Претседател,  
Александар Чичаковски, с.р.



# Службен весник

на Република Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски  
телефон: +389-2-55 12 400  
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.  
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

ISSN 0354-1622



2017142